

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ

Помеѓу Националното биро за осигурување на Р.Македонија (NIB) и Бирото за осигурување на Р.Косово (KIB) како овластени правни лица за прашања поврзани со осигурувањето на возила во Република Македонија и Република Косово за меѓусебно признавање на осигурувањето од автомобилска одговорност (TPL) и договори за обработка и исплата на штети.

ДОДЕКА:

NIB и KIB ("страни ") сакаат да формираат рамка за:

- а) Договори за реципрочно признавање на валидни потврди за осигурување од автомобилска одговорност (TPL Plus) и/или меѓународни валидни зелени карти како доказ за задолжително осигурување од автомобилска одговорност, и
- б) Договори за решавање и исплата на штети од незгоди предизвикани од возила кои имаат обезбедено осигурување во Косово и Македонија.

Страните се договорија како што следи:

I. ДЕФИНИЦИИ

За целите на овој Меморандум за разбирање (МОУ):

„KIB“ - Биро за осигурување на Р.Косово

„NIB“ - Национално биро за осигурување на Р.Македонија

„Гарантен фонд“ значи фонд утврден со закон, кој е под надзор на KIB во Косово и NIB во Македонија.

„ Обработувачко Биро“ значи страна, било да е NIB, KIB, или овластена членка- друштво за осигурување или друг правен субјект кој може согласно прописите во земјите да обработува и решава штети во согласност со одредбите од овој MOU и која бара надомест од осигурителното друштво или Исплатното Биро според условите од овој MOU.



“Членка – друштво за осигурување” значи секое овластено осигурително друштво кое е член на NIB или на KIB, и кое го осигурало возилото кое ја предизвикало незгодата според полисата за автомобилска одговорност на моторно возило или полисата за осигурување од Системот на Зелена Карта .

“Исплатно Биро” значи Биро, било да е NIB или KIB, кое е одговорно за надомест на штети исплатени од Обработувачкото Биро според постапките наведени во овој MOU и потоа надоместени на членката за осигурување.

“Доказ за осигурување” значи постоење на валидна полиса за осигурување плус од автомобилска одговорност како потврда на задолжителното осигурување за моторни возила регистрирани во Косово, издадена од осигурително друштво во Косово, по овластување на KIB ,во случај на незгоди кои се случиле во Македонија или валидна зелена карта по овластување на NIB за возила регистрирани во RM, издадена од осигурително друштво во Македонија, за незгоди кои се случиле во Косово.

„Внатрешни одредби“ Внатрешните одредби усвоени од Советот на Бироа на Генералното собрание на Крит на 30 мај 2002 г.одина ,ревидирани со посебни одлуки кои се инкорпорирани во текстот на Експлонаторниот меморандум.

„Кореспондент“ Кореспондент е секое друштво за осигурување - членка на NIB или KIB или овластена организација за процена на штета, именувана од исплатното Биро по барање на една или повеќе осигурителни членки со одобрение од Страната каде што е осигурувачот или организацијата оснивана и овластена за обработување и решавање на штети од осигурување од автомобилска одговорност. Дефинирањето, именувањето, овластувањето и обработката на штети на кореспондентите треба да биде во согласност со стандардите утврдени со Внатрешните одредби на Советот на Бирота во Брисел.

II . МЕЃУСЕБНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО ОД АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

1. Корисници на моторни возила регистрирани во Република Косово, кои поседуваат валидна потврда за осигурување од автомобилска одговорност “Косово TPL Plus” по овластување на KIB можат слободно да влезат и да патуваат во Република Македонија.



Копија од примерокот од потврдата за осигурување од автомобилска одговорност “Косово TPL Plus“, по овластување на KIB е приложена кон овој Меморандум како Анекс 1.

2. Корисниците на моторни возила регистрирани во Македонија кои поседуваат валидна меѓународна зелена карта, издадена по овластување на NIB можат слободно да влегуваат и да патуваат на Косово. Копија од примерокот на македонската меѓународна зелена карта се прилага во Анекс 2.

3. Секоја страна ќе и достави на другата список на сите членки на денот на потпишувањето на овој MOU, и потоа итно ќе ја извести другата страна доколку постојат измени, во рок од 15 дена за настаната промена.

4. Договорените страни се согласуваат дека секоја меѓународна зелена карта за која се претпоставува дека е издадена по овластување на NIB за возило регистрирано во Македонија и за кое се претпоставува дека е целосно комплетирано за употреба во Косово, или секоја потврда за осигурување Косово TPL Plus, за која се верува дека е издадена во Косово, по овластување на KIB, за возило регистрирано во Косово и за кое се претпоставува дека е соодветно комплетирано за употреба во Македонија, ќе се смета за валиден доказ за осигурување, во согласност со Внатрешните одредби (Критски договор).

5. Договорните страни се согласуваат дека секоја потврда за осигурување за која се претпоставува дека е издадена од членките на Бироата, по овластување на истите ќе се смета за валиден доказ за осигурување, дури и ако тој документ е лажен, неовластено или незаконски сменет - во согласност со член 9 од Внатрешните одредби.

III . ОБРАБОТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ОШТЕТНИ БАРАЊА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

1. Секоја страна ќе обработува и исплатува отштетни барања кои и се доставени од другата страна или директно од страна на оштетеното лице во согласност со овој MOU, а во согласност со дел IV од овој MOU и врз иста основа за обработка и исплата на оштетни побарувања кои му се поднесени од осигурениците во рамките на неговото законодавство.

2. Овој MOU опфаќа пријавување, обработка и исплата на оштетни барања за лична повреда или штета на имот:

А) како последица на сообраќајна незгода во Македонија, предизвикана од возила соодветно регистрирани и осигурени во Косово кои поседуваат валидна потврда за осигурување Косово TPL Plus, по овластување на KIB, што претставува доказ за осигурување, или

В) како последица на сообраќајна незгода во Косово, предизвикана од возила соодветно регистрирани и осигурени во Македонија кои поседуваат валидна зелена карта издадена по овластување на NIB.

3. Во случај на незгода, Обработувачкото Биро е во обврска веднаш за секоја штета да го извести Исплатното Биро и да делува во најдобар интерес на Исплатното Биро како тоа да ја издало потврдата за осигурување.

4. По исплата на отштетното барање, Обработувачкото Биро е во обврска да ја достави до Исплатното Биро сета потребна документација за да се оправда исплатата. Ова вклучува полициски записник кој содржи податоци за учесниците во наведената незгода, фотографии за оштетеното возило, стручна експертиза во врска со висината на штетата, заедно со копија од потврдата за осигурување. Ако ова не е на располагање, број на потврдата за осигурување и дата на важност на осигурителното покритие, назив на осигурителното друштво како што е наведено во официјалните документи за незгодата на соодветните органи заедно со потврдата за осигурително покритие, како и формуларот за исплата или друг доказ за плаќање со кој се докажува целосната или делумна и наплата на штетата.

IV. НАДОМЕСТ

1. Исплатното Биро на секоја договорна страна е во обврска да изврши надомест на Обработувачкото Биро на другата страна на целиот износ на надоместот кој е исплатен од Обработувачкото Биро на другата договорна страна, во поглед на штетата во рамките на овој MOU, како и надоместот за обработување на предметот и сите останати трошоци за обработка на оштетното барање како што е наведено во параграфите 2 и 3, подолу.
2. Надомест за обработка на штета на Обработувачкото Биро се пресметува во износ од 15 % од вкупниот износ на штета, така што минималниот износ за обработување на штетата е Еур. 200,00 а максимум Еур. 3.500,00.
3. Другите трошоци за обработка на штетата кои се вклучени во надоместот за обработување ќе бидат исплатени во согласност со Внатрешните одредби на

Советот на Бироата. Минимален надомест за обработка на штета ќе се пресметува дури и ако е штетата обработена без исплата на третото лице.

4. Размената помеѓу Еврото и македонскиот денар, за сите исплати според MOU ќе биде средниот курс утврден од Народна Банка на Република Македонија, на датата на која било поднесено барањето за надомест од Обработувачкото Биро на Исплатното Биро.

5. По завршување на обработувањето на штетата, со добивање на потпишан Формулар за исплата од оштетеното лице со кој докажува дека добило конечна и целосна исплата или одобрена исплата на неспорен дел од барањето и извршено плаќање со кое е надоместена штетата:

А) За штети кои произлегуваат од незгоди во Македонија а кои ги обработуваат осигурителните членки на NIB, членката која ја обработува штетата директно ќе го извести KIB за обработена и исплатена штета, заедно со пресметката за штетата за секој предмет, според наведеното во член III, параграф 4, погоре.

KIB веднаш, по приемот на барањето за надомест, без одлагање, а најдоцна во рок од 60 дена од датата на доставување на барањето, ќе изврши надомест на барањето на осигурителното друштво на NIB.

Во случај KIB да не го исплати барањето во рок од 60 дена од денот на првото побарување за наплата од осигурително друштво на NIB, KIB откако ќе биде известен од NIB за неизвршената исплата, ќе изврши надомест во период од 30 дена од добивањето на известувањето.

Во случај да не се исплати барањето во рок од 60 дена од денот на првото побарување за наплата, KIB ќе треба да исплати казнена камата по стапка од 12% годишно почнувајќи од датата на добивање на првото барање за надомест до датата на примање на дознаката од Обработувачкото Биро.

В) За штети кои се случиле на територијата на Косово, Бирото ќе го извести осигурителното друштво –членка на NIB за обработката и исплатата на оштетеното барање на оштетеното лице преку Гарантниот фонд, заедно со пресметката на штетата за секој предмет, според наведното во Поглавје III, параграф 4 погоре.

Осигурителното друштво - членка на NIB веднаш по приемот на барањето за надомест, и без одлагање, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на поднесеното барање, ќе изврши исплата на барањето на KIB.

Во случај осигурително друштво -членка на NIB да не го исплати барањето во рок од 60 дена од денот на првото побарување за наплата на KIB , NIB откако ќе биде известно од KIB за неизвршената исплата, ќе изврши надомест во период од 30 дена од добивањето на известувањето.

Во случај да не го исплати барањето во рок од 60 дена од денот на првото побарување за наплата, осигурително друштво на NIB ќе треба да исплати казнена камата по стапка од 12% годишно пресметано од датата на добивање на првото барање за надомест до датата на примање на дознаката од Обработувачкото Биро.

6. Осигурителните членки на NIB ќе бараат од договорната страна да се решат сите спорови помеѓу нив со меѓусебна мирољубива спогодба.

Во случај на спор помеѓу Бироата ќе се формира Арбитража како посебно тело од три члена чии одлуки ќе бидат обврзувачки за двете страни. Секоја страна делегира по еден претставник а третиот член се избира договорно. Трошоците за извршената арбитража ќе ги сноси страната која ќе го изгуби спорот. Арбитражата може да се иницира во рок од една година од доставување на првото известување за плаќање на штетата. Арбитражата не ја одлага исплатата на штетата.

Секоја разлика помеѓу договорните страни која се однесува на или произлегува од толкувањето и реализацијата на овој MOU ќе се решава на мирољубив начин од договорните страни со меѓусебно договорени постапки.

V. ГАРАНТЕН ФОНД

1. Секоја договорна страна е согласна да обезбеди, врз реципрочна основа, иста заштита и поддршка во случаи на штета или загуба опфатени од нејзиниот Гарантен фонд за лицата со престој на територијата која е во надлежност на другата договорна страна, како што им се дава на лицата кои престојуваат на територија која е во нивна надлежност.

2. Лица, кои се жители на Косово, кои претрпеле штета или загуба од точка 1 погоре, додека се наоѓаат на територијата на Македонија, имаат право да ги достават нивните барања до Гарантниот фонд со кој раководи NIB, под истите услови како и лицата со живеалиште во Македонија. Лица со постојан престој во Македонија, кои претрпеле штета или загуба од точка 1 погоре, додека престојувале во Косово, имаат право да ги достават нивните побарувања до Гарантниот фонд раководен од KIB, врз истите услови како што се применува за жители на Косово.

VI. СТАПУВАЊЕ НА СИЛА И ОТКАЖУВАЊЕ

1. Овој Меморандум на разбирање ќе стапи на сила со потпишувањето од двете договорни страни а ќе се применува од 01.01.2013 година.
2. Овој Меморандум за разбирање се склучува за неограничен временски период. Секоја договорна страна може да го откаже овој Меморандум за разбирање со претходно доставување на писмено известување за откажување до другата страна со отказан рок од најмалу 90 дена. Онаму каде што писменото известување се доставува по пошта, се смета дека известувањето е доставено на датата оверена со службен поштенски жиг.
3. Сите барања кои произлегуваат од незгоди случени во време на важењето на овој Меморандум за разбирање, ќе се обработуваат и исплатуваат во согласност со условите и одредбите од овој MOU, дури и ако тие побарувања се доставени од договорната страна по датата на раскинување.
4. За прашањата кои не се регулирани со овој Меморандум за разбирање ќе се применува регулативата од Внатрешните одредби.

VII. КОНТРОЛА И НАДЗОР

1. Контрола и надзор на спроведувањето на Меморандумот за разбирање ќе вршат надлежните органи согласно законската регулатива во земјите: Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Р.Македонија и Централната банка на Р.Косово (CBK).
2. Во случај на спор помеѓу Бироата во разрешувањето на истиот се вклучуваат и претставници на Агенцијата за супервизија на осигурувањето на Р.Македонија и Централната банка на Косово (CBK).

Потпишан во Охрид, на 24 октомври 2012 година, во две оригинални копии на англиски јазик, две оригинални копии на македонски јазик и две оригинални копии на албански јазик. Во случај на неусогласеност помеѓу двата текста, ќе преовладува англискиот текст.

За

Национално биро за осигурување
на Р.Македонија (NIB)


Јонче Поповски
Директор

За

Биро за осигурување на Р.Косово (KIB)


Фатми Абаз
Извршен директор